



ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ОКОЛИНА СПОРЕД БАРАЊАТА НА ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015

АЛМОНТ ШТИП е компанија која е целосно посветена на примената на квалитетот како систем на работа и истиот е од големо значење и е на највисоко ниво.

- **АЛМОНТ ШТИП** изјавува дека главната цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетен производ и услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања.
- **АЛМОНТ ШТИП** континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиентите и ќе ги проучува и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на своите производи.
- **АЛМОНТ ШТИП** се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со своите клиенти, добавувачи, соработници и сите заинтересирани страни со цел обезбедување на квалитетни производи.
- **АЛМОНТ ШТИП** се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
- **АЛМОНТ ШТИП** ќе се грижи за континуирана обука и едукација на вработените како основна потпора на Системите за управување со квалитет и околина.
- **АЛМОНТ ШТИП** се обврзува на идентификација на корективни мерки и идентификација на ризиците и можностите за постојано унапредување на квалитетот на производите кои ги нуди.
- **АЛМОНТ ШТИП** применува процесен период кон создавање и одржување на Системите за управување со квалитет и околина и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите производи и услуги.
- **АЛМОНТ ШТИП** им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани во закажаните рокови.
- **АЛМОНТ ШТИП** ќе се придржува кон селекција и рециклирање на отпадот и идентификување на аспектите и влијанијата врз околината.
- **АЛМОНТ ШТИП** ќе врши постојана контрола на своите процеси заради обезбедување на ефикасност на мерките за заштита на околината.
- **АЛМОНТ ШТИП** ќе се стреми кон исполнување на сите законски и останати барања за заштита и управување со околината и заштита на здравјето и безбедност при работа на сите заинтересирани страна.

Во Штип, 16.02.2018 година.

Управител Блажо Николов